


## Истанбул

### 13ти Ноември



**Термин: 12.11 – 15.11.2020**  
**Хотел со 3\* промо цена 99е до 06.11 /Редовна 109е**  
**Хотел со 4\* промо цена 109е до 06.11/ Редовна 119е**

#### **ПРВ ДЕН- Четврток (12.11.2020)**

Нашите водичи се добро обучени и искусни во спроведувањето на протоколот за безбедност при патувањето. Турата стартува од паркингот на Вип Хотел во 15:00 часот. Тргување во 15:30. Ноќно возење со попатни паузи, царински формалности, презентација на програма и информации околу тоа што ги очекува патниците во наредните три денови. Агенцијата ги контактира патниците на два дена пред поаѓање. Седиштата во автобусот се нумерирани. Со самото потпишување на договорот на патниците им се доделуваат седишта според времето на уплата, доколку одредени патници имаат посебни барања за конкретно седиште истото го доплаќаат во агенција.

**ВТОР ДЕН- Петок (13.11.2020)** Пристигнувањето на групата во Истанбул. Групата се упатува кон хотелот заедно со својот багаж, каде истиот се остава во просторија предодредена за чување на багаж. Туристичкиот придружник на Ескејп травел е задолжен за комуникација со вработениот на рецепцијата во хотелот каде според список на уплати во канцелариите на агенцијата се делат клучевите од хотелските соби. Од досегашното работно искуство, нашата агенција вложила доста напори да им овозможи сместување на патниците пред законското време за Check in во хотелот. Патниците добиваат слободно време за пауза, а остатокот од денот предвиден за истражување на најголемиот град во Европа, градот Истанбул.

#### **ПРВИОТ ДЕН ВО ИСТАНБУЛ Е ПРЕДВИДЕН ЗА ПОСЕТА НА:**

##### **Аја Софија**

Базилика која порано била црква и музеј а денес по декретот на Ердоган е џамија. Ова базилика според многу архитекти претставува светско чудо

##### **Топ Капи палатата**

Сарајот Топкапи е една од најголемите градби во срцето на Истанбул. Оваа исклучително важна

палата била седиште на Отоманската империја повеќе од 4 века, а денес претставува еден од најпосетените музеи во „Главниот град на светот“. Палатата Топкапи се наоѓа помеѓу Мраморно Море и Златниот Рог, недалеку од Света Софија. Овој објект бил седиште на Османлиските султани и административен центар на Отоманската империја во периодот од 1456 до 1853 година, кога султанот Абдул Мецид решил да го подигне Долмабахче Сарај и таму да го пресели целиот државен апарат.

**Минијатурк** е минијатурен парк сместен на северо-источниот брег на Голден Рог во Истанбул, Турција. Отворен е на 2 мај 2003 година. Минијатурк зафаќа вкупна површина од 60.000 квадратни метри. Тој е еден од најголемите минијатурни паркови во светот со модел на површина од 15,000 м<sup>2</sup>. Паркот содржи 122 модели во размер 1:25. Содржи структури од и околу Турција, како и толкувања на историски структури.

### **Облакодерот Сафир**

**Сафир** претставува облакодер кој што од 2016 година е прогласен за највисока градба во Истанбул лоцирана во централната деловна област Левент. По завршувањето на изградбата Сафир кулата била четврта по ред по височина кула во светот со вкупно 64 ката, 54 над земјата и 10 под земја. Она што е интересно е што овде се качуваме на најгорниот кат, 53 кат, каде ќе имаме прилика да влеземе во 4D кино и од сосема поинаков агол да ги погледнеме сите знаменитости во Истанбул. Иста така, можеме да излеземе на огромната стаклена тераса од која се гледа целиот Истанбул.

### **Плоштад Таксим**

Главниот центар на градот, на кој се одржуваат главните митинзи и прослави! Покрај „Таксим“ поминува познатата Истикал улица на која се движи познатиот трамвај! На Истикал се наоѓаат познатите дискотеки и кафулиња, а ова значи дека групата има идеална можност за излегување во некоја од локалните дискотеки!

### **ТРЕТ ДЕН- Сабота (14.11.2020) ПОСЕТА НА КУЌИТЕ ОД ТУРСКИТЕ СЕРИИ**

Излет со разглед и локален водич кој ќе ви ги покаже куќите каде што се снимени најпознатите турски серии.

### **КРСТАРЕЊЕ ПО БОСФОР.**

Крстарење по Босфор и разглед на Истанбул со локален водич. Ова е 90 минутно крстарење, незаборавно доживување, еден поинаков Истанбул, сите луксузни вили кои вредат милиони, знаменитостите и сите познати вили од играните серии ќе можете да ги погледнете одблизу.